



СЛУЖБЕН ВЕСНИК

НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Ракописите се испраќаат во дупли-
кат на адреса: „Службен весник на
НРМ“—Скопје. Огласи по тарифата

СКОПЈЕ
Понеделник, 21 септември 1953
Број 30

Претплата за 1953 год. изнесува
600 дин. Овој број чини 12 динари.
Година IX Чековна сметка број 801-T-166.

115

На основа член 21 став 1 т. 4 од Устав-
ниот закон за основите на општественото и
политичкото устројство и органите на влас-
та на Народна Република Македонија, како
и член 21 став 2 од Законот за уредување
на народните судови, Народното собрание на
Народна Република Македонија на својата
седница од 15 септември 1953 година, доне-
сува

ОДЛУКА

ЗА ИЗБИРАЊЕ И РАЗРЕШУВАЊЕ СУ- ДИИ НА ВРХОВНИОТ СУД НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1. — Се разрешува од досегашната
должност: судија на Врховниот суд на НРМ
Петар Лазаров Манговски, поради замину-
вање на друга должност.

2. — Се избираат за судии на Врхов-
ниот суд на НРМ:

а) Александар Филиповски Главнски,
досегашен судија на Окружниот суд во Го-
стивар;

б) Миладин Штијанов Чапаровски, досе-
гашен судија на Окружниот суд во Скопје; и

в) Спиро Манев Бабовски, досегашен ви-
ши референт во Врховниот суд на НРМ.

3. — Оваа одлука влегува во сила вед-
наш.

Бр. 414

Скопје, 15 септември 1953 година.

Народно собрание
на Народна Република Македонија
Секретар, Претседател,
Фируз Назим, с. р. Димче Стојанов — Мире, с. р.

116

На основа член 21 став 1 т. 2 од Устав-
ниот закон за основите на општественото и
политичкото устројство и органите на влас-
та на Народна Република Македонија, а по
предлог на Извршниот совет на Народното
собрание на Народна Република Македонија,
на својата седница од 15 септември 1953 го-
дина, донесува

ОДЛУКА

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ЧЛЕН НА ИЗВРШ- НИОТ СОВЕТ НА НАРОДНОТО СОБРА- НИЕ НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1. — Се разрешува од должноста член
на Извршниот совет на Народното собрание,
Цветко Узуновски.

2. — Оваа одлука влегува во сила веднаш.

Бр. 417

Скопје, 15 септември 1953 година

Народното собрание

на Народна Република Македонија

Секретар,

Претседател,

Фируз Назим, с. р.

Димче Стојанов — Мире, с. р.

117

На основа член 71 точка 10 во врска со
член 29 од Уставниот закон за основите на
општественото и политичкото устројство и
органите на власта на Народна Република
Македонија и член 20 од Законот за правата
и должностите, изборот и отповикувањето на
народните пратеници на Народното собрание
на НРМ, Извршниот совет на Народното со-
брание на НРМ донесува

ОДЛУКА

ЗА РАСПИШУВАЊЕ ИЗБОРИ ЗА НАРОД- НИ ПРАТЕНИЦИ НА НАРОДНОТО СО- БРАНИЕ НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1. Се распишуваат избори за народни
пратеници на Народното собрание на Народ-
на Република Македонија.

2. Изборите ќе се одржат на целата те-
риторија на Народна Република Македонија
како следува:

а) за Републичкиот собор во недела на
22 ноември 1953 година;

б) за Соборот на производителите во вре-
мето од 23 до 28 ноември 1953 година, а во
деновите што ќе ги одреди Републичката
изборна комисија.

3. Рокот во кој по распишувањето на из-
борите можат да се вршат исправки во оп-
штите избирачки списоци според чл. 21 од
Законот за избирачките списоци, ќе се сме-
та од 1 октомври 1953 година.

4. За спроведувањето на оваа Одлука ќе се грижи Републиката изборна комисија.

5. Оваа одлука влегува во сила од денот на нејзиното објавување во „Службен весник на Народна Република Македонија“.

Бр. 110

15 септември 1953 година

Скопје

Извршен совет

Секретар,

Претседател,

М. Х. Василев, с. р. Лазар Колишевски, с. р.

118

На основа член 32, 33 и 34 од Уставниот закон за основите на општественото и политичкото устројство и органите на власта на Народна Република Македонија, Извршниот совет на Народното собрание на НРМ донесува

ОДЛУКА

ЗА ОДРЕДУВАЊЕ ВКУПНИОТ БРОЈ НА НАРОДНИТЕ ПРАТЕНИЦИ НА РЕПУБЛИЧКИОТ СОБОР И СОБОРОТ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ НА НАРОДНОТО СОБРАНИЕ НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА И ЗА УТВРДУВАЊЕ БРОЈОТ НА НАРОДНИТЕ ПРАТЕНИЦИ НА СОБОРОТ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ ШТО СЕ ИЗБИРА ВО СЕКОЈА ПРОИЗВОДИТЕЛНА ГРУПА

I

Со оглед на тоа дека според пописот на населението од 31 март 1953 година бројот на населението на Народна Република Македонија изнесува 1.303.906 жители, како и со оглед на тоа што според член 32 од Уставниот закон на 12.000 жители се избира по еден народен пратеник, на изборите распишани за 22 ноември 1953 година на територијата на Народна Република Македонија во Републичкиот собор ќе се изберат 108 народни пратеници.

II

Со оглед на тоа дека според пописот на населението од 31 март 1953 година бројот на производителното население на Народна Република Македонија изнесува 1.108.777, како и со оглед на тоа што според член 33 став 2 од Уставниот закон на 15.000 производително население се избира еден народен пратеник, на изборите распишани за 23—28 ноември 1953 година, на територијата на Народна Република Македонија во Соборот на производителите ќе се изберат 74 народни пратеници.

III

Со оглед на тоа дека вкупниот општествен производ на Народна Република Македонија, според Законот за општествениот план на НРМ за оваа година, изнесува 50.953 милиони динари, од кои 30.932 милиони ди-

нари односно 60,71% отпаѓа на групата на индустријата, трговијата и занаетчиството, а 20.021 милиони односно 39,29% на групата на селското стопанство и имајќи предвид дека во секоја производителна група се избира оној број пратеници што му е сразмерен на учеството на групата во вкупниот општествен производ за текуштата година, поедините производителни групи во Соборот на производителите на Народното собрание на изборите од 23—28 ноември 1953 година ќе изберат и тоа:

а) групата на индустријата, трговијата и занаетчиството 45 пратеници и

б) групата на селското стопанство 29 пратеници.

Бр. 109

15 септември 1953 година

Скопје

Извршен совет

Секретар,

Претседател,

М. Х. Василев, с. р. Лазар Колишевски, с. р.

119

На основа член 52 став 2 од Законот за правата и должностите, изборот и отповикувањето на народните пратеници на Народното собрание на Народна Република Македонија, Извршниот совет на Народното собрание на НРМ донесува

ОДЛУКА

ЗА ПОЛЕЛБАТА НА ТЕРИТОРИЈАТА НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА ИЗБОРНИ ОКОЛИИ ЗА ИЗБОР НАРОДНИ ПРАТЕНИЦИ НА РЕПУБЛИЧКИОТ СОБОР НА ИЗБОРИТЕ РАСПИШАНИ ЗА 22 НОЕМВРИ 1953 ГОДИНА

Територијата на Народна Република Македонија за изборите за народни пратеници на Републичкиот собор распишани за 22 ноември 1953 година се дели на следните изборни околии:

1) Изборна околија Битолска I го опфаќа делот од подрачјето на битолска градска општина помеѓу улиците: источно Јорго Османов, Белградска, Стерју Георгиев и Мирче Апев, западно Смилево, и Кленовец, северно Левајанска и Планинска и јужно Преспа и Нижеполе;

2) Изборна околија Битолска II го опфаќа делот од подрачјето на битолска градска општина помеѓу улиците: источно Кланичка и 4 ноември, западно Јорго Османов, Белградска и Стерју Георгиев, северно Булевар I мај и јужно Партизанска и Зборска;

3) Изборна околија Битолска III го опфаќа делот од подрачјето на битолска градска општина помеѓу улиците: источно Кожуф, Методи Пачев и Кафтанџица, западно

Мирче Ацев и Ротино, северно Неготино, Струга и Смилево и јужно 1 Мај;

4) Изборна околија Битолска IV го опфаќа подрачјето на општините: Бачка, Старовинска, Маковска и Кременичка;

5) Изборна околија Битолска V го опфаќа подрачјето на општините: Новачка и Будаковска;

6) Изборна околија Битолска VI го опфаќа подрачјето на општините: Ивањевска и Кукуречанска;

7) Изборна околија Битолска VII го опфаќа подрачјето на општините: Јстовардска, Ведушинска и Буковска;

8) Изборна околија Битолска VIII го опфаќа подрачјето на општините: Диховска и Кажанска;

9) Изборна околија Битолска IX го опфаќа подрачјето на општините: Демирхисарска, Смилевска и Лопатичка;

10) Изборна околија Битолска X го опфаќа подрачјето на општините: Жванска и Доленска.

11) Изборна околија Гевгелиска I го опфаќа подрачјето на општините: Гевгелиска, Негорска и Миравска;

12) Изборна околија Гевгелиска II го опфаќа подрачјето на општините: Валандовска, Деделска, Удовска и Башибозечка;

13) Изборна околија Гевгелиска III го опфаќа подрачјето на општините: Богданска и Дојранска;

14) Изборна околија Гостиварска I го опфаќа подрачјето на општините: Гостиварска и Чајланска;

15) Изборна околија Гостиварска II го опфаќа подрачјето на општините: Чегранска и Сенокоска;

16) Изборна околија Гостиварска III го опфаќа подрачјето на општините: Врпчишка и Дебрешка;

17) Изборна околија Гостиварска IV го опфаќа подрачјето на општините: Бањичка и Србиновска;

18) Изборна околија Гостиварска V го опфаќа подрачјето на општините: Вруточка, Никифоровска и Трничка;

19) Изборна околија Дебарска I го опфаќа подрачјето на општините: Дебарска, Беланечка, Коцадичка и Манастиречка;

20) Изборна околија Дебарска II го опфаќа подрачјето на општините: Жиравничка, Ростушка, Лазарополска и Косоврашка;

21) Изборна околија Кичевска I го опфаќа подрачјето на кичевската градска општина;

22) Изборна околија Кичевска II го опфаќа подрачјето на општините: Бродска, Модришка, Д. Манастиречка, Самоковска и Растешка;

23) Изборна околија Кичевска III го опфаќа подрачјето на општините: Ј. Доленска, Осломешка и Зајашка;

24) Изборна околија Кичевска IV го опфаќа подрачјето на општините: Ижишка, М. Црска, Староечка и Орланечка;

25) Изборна околија Кичевска V го опфаќа подрачјето на општините: Раштанска, Друговска, Изворска и Бржданска;

26) Изборна околија Кочанска I го опфаќа подрачјето на општините: Кочанска, Полачка и Нивичанска;

27) Изборна околија Кочанска II го опфаќа подрачјето на општините: Виничка и Оризарска;

28) Изборна околија Кочанска III го опфаќа подрачјето на општините: Блатечка и Грљанска;

29) Изборна околија Кочанска IV го опфаќа подрачјето на општините: Облешевска, Чешпиновска и Зрновска;

30) Изборна околија Кочанска V го опфаќа подрачјето на општините: Пробиштипска и Злетовска;

31) Изборна околија Кривопаланечка I го опфаќа подрачјето на општините: Кривопаланечка и Длабочичка;

32) Изборна околија Кривопаланечка II го опфаќа подрачјето на општините: Жидиловска, Добровничка, Градечка и Огутска;

33) Изборна околија Кривопаланечка III го опфаќа подрачјето на општините: Ранковска, Петраличка и Германска;

34) Изборна околија Кумановска I го опфаќа делот од подрачјето на Кумановска градска општина помеѓу улиците односно селата: источно село Тронеѓа и Младо Нагоричане, западно улиците Лазар Колишевски, Маршал Тито, плоштадот Нова Југославија до градската Пошта, северно улиците Братство и Единство и Црнотравска и јужно село Биљановце, и подрачјето на село Проевци;

35) Изборна околија Кумановска II го опфаќа делот од подрачјето на кумановска градска општина помеѓу улиците односно селата: источно улиците Маршал Тито, Црнотравска и плоштад Нова Југославија, западно железничката станица и село Бедиње, северно село Речица и јужно село Режановце;

36) Изборна околија Кумановска III го опфаќа подрачјето на општините: Кратовска и Страцинска;

37) Изборна околија Кумановска IV го опфаќа подрачјето на општините: Шопско-рударска и Павлешенска;

38) Изборна околија Кумановска V го опфаќа подрачјето на општините: Арбанашка, Бајловска, Жегљанска и Старонагоричанска;

39) Изборна околија Кумановска VI го опфаќа подрачјето на општините: Облавечка, Клечковска и Младонагоричанска;

40) Изборна околија Кумановска VII го опфаќа подрачјето на општините: Орашачка и Романовска;

41) Изборна околија Кумановска VIII го опфаќа подрачјето на општините: Табановска и Бедињска;

42) Изборна околија Кумановска IX го опфаќа подрачјето на општините: Слупчанска, Матеечка и Думановска;

43) Изборна околија Малешевска I го опфаќа подрачјето на општините: Беровска и Владимировска;

44) Изборна околија Малешевска II го опфаќа подрачјето на општините: Пехчевска и Тработивишка;

45) Изборна околија Малешевска III го опфаќа подрачјето на општините: Делчевска, Драмчевска и Каменичка;

46) Изборна околија Овчеполска I го опфаќа подрачјето на Штипската градска општина;

47) Изборна околија Овчеполска II го опфаќа подрачјето на општините: Светиниколска, Горубинска и Немањичка;

48) Изборна околија Овчеполска III го опфаќа подрачјето на општините: Ерцелиска, Троолоска и Крупишка;

49) Изборна околија Овчеполска IV го опфаќа подрачјето на општините: Карбинска и Радањска;

50) Изборна околија Овчеполска V го опфаќа подрачјето на општините: Лакавичка, Драгоевска и Тричешминска;

51) Изборна околија Охридска I го опфаќа подрачјето на Охридската градска општина;

52) Изборна околија Охридска II го опфаќа подрачјето на општините: Струшка и Радовишка;

53) Изборна околија Охридска III го опфаќа подрачјето на општините: Вевчанска, Лабунишка и Дримколска;

54) Изборна околија Охридска IV го опфаќа подрачјето на општините: Велештанска и Караорманска;

55) Изборна околија Охридска V го опфаќа подрачјето на општините: Сливовска, Издеглавска и Белчишка;

56) Изборна околија Охридска VI го опфаќа подрачјето на општините: Мешеишка, Требенишка и Драслаичка;

57) Изборна околија Охридска VII го опфаќа подрачјето на општините: Коселска и Галичичка;

58) Изборна околија Преспанска I го опфаќа подрачјето на општините: Ресенска, Подмочанска и Љубоњска;

59) Изборна околија Преспанска II го опфаќа подрачјето на општините: Јанковечка и Царевдворска;

60) Изборна околија Прилепска I го опфаќа делот од Прилепска градска општина помеѓу улиците: 9 септември, Драган Димовски, Горче Петров, Трајко Тарцано, Пенка Коцевска, Цена Цинорозот, и Киро Косевски како и подрачјето на село Селце;

61) Изборна околија Прилепска II го опфаќа делот од Прилепска градска општина помеѓу улиците: Борка Талевски од бр. 1 и 2 до бр. 63 и 66, кеј 1 мај, од 1 до 24, Александар Ранковиќ, Ладо Лапецот, Ристо Секирчанец, Андон Слабејковски и Маркова како и подрачјето на село Варош;

62) Изборна околија Прилепска III го опфаќа делот од Прилепска градска општина помеѓу улиците: кеј 1 Мај од бр. 24 до крај, Крушевска, Едвард Кардељ, Дабнички завој, Белградска и Партизанска како и подрачјето на селата Дабница и Присат;

63) Изборна околија Прилепска IV го опфаќа подрачјето на општините: Дебрешка и Костинечка;

64) Изборна околија Прилепска V го опфаќа подрачјето на општините: Крушевска, Долнодивјечка, Норовска и Кривопаганска;

65) Изборна околија Прилепска VI го опфаќа подрачјето на општините: Тополчанска, Канатларска, Старолаговска и Белоцрквенска;

66) Изборна околија Прилепска VII го опфаќа подрачјето на општините: Долненска, Дупјачанска и Малокоњарска;

67) Изборна околија Прилепска VIII го опфаќа подрачјето на општините: Плетварска, Троечка, Дуњска и Витолишка;

68) Изборна околија Скопје град I го опфаќа подрачјето почнувајќи од Долно Нерези границата оди по железничката линија Скопје — Горче Петров кон Скопје до улица 29 ноември, та по таа улица и улиците Страшо Пинџур и Ѓуро Ѓаковиќ до станицата Стиф Наумов на пионерската пруга и оттаму по пионерската пруга до Долно Нерези;

69) Изборна околија Скопје град II го опфаќа подрачјето почнувајќи од станицата Стиф Наумов на пионерската пруга границата продолжува по кејот 13 ноември до плоштадот Маршал Тито, од тука низ улицата Иво Лола Рибар до булевард ЈНА, по него до улицата Ѓуро Ѓаковиќ и границата продолжува низ оваа улица до станицата Стив Наумов;

70) Изборна околија Скопје град III го опфаќа подрачјето почнувајќи од Долно Нерези границата оди по железничката линија Скопје — Горче Петров кон Скопје до улица 80, потоа по оваа улица и улиците Страшо Пинџур и Ѓуро Ѓаковиќ, булевард ЈНА и улица Иво Лола Рибар до плоштадот Маршал Тито, оттука по улицата Маршал Тито преку железничката станица (опфаќајќи ја и неа) по улиците Димче Мирчев и 437 до селото Горно Водно (опфаќајќи го и селото);

71) Изборна околија Скопје град IV го опфаќа подрачјето почнувајќи од селото Горно Водно границата оди надолу по улиците 437 и Димче Мирчев до железничката линија Скопје — Куманово, потоа по линијата до рампата на улица 11 Октомври, а оттаму по линијата Скопје—Куманово до улицата 566

та по оваа улица и патот за Горно Лисичје до територијата на село Горно Лисичје;

72) Изборна околија Скопје град V го опфаќа подрачјето почнувајќи од главната железничка станица границата оди по улица Генерал Темпо до плоштадот Маршал Тито, потоа по кејот 13 Ноември и улиците 43, Кочо Рацин и Мирче Ацев до железничката линија Скопје—Куманово и по железничката линија до главната железничка станица;

73) Изборна околија Скопје град VI го опфаќа подрачјето почнувајќи од територијата на Горно Лисичје границата оди по патот од ова село кон Скопје, по улицата 566 до железничката линија Скопје—Куманово, та по линијата до крајот на улицата Мирче Ацев, а потоа по оваа улица и улиците Кочо Рацин, 43, кејот 13 Ноември и по десниот брег на река Вардар до територијата на село Горно Лисичје;

74) Изборна околија Скопје град VII го опфаќа подрачјето почнувајќи од Дизеловата централа (опфаќајќи ги сите објекти во кругот на централата) границата оди по улиците 87, Пелинци, Маршал Тито, 125, 117, Белградска и Борис Кидрич до кејот Димитар Влахов и по кејот Димитар Влахов до Дизеловата централа;

75) Изборна околија Скопје град VIII го опфаќа подрачјето почнувајќи од дизеловата централа границата оди по улиците 87, Пелинци, Маршал Тито, 125, 117, Белградска, Цветан Димов, 131, 140 и патот за село Бутел до селото Бутел (опфаќајќи го и селото);

76) Изборна околија Скопје град IX го опфаќа подрачјето почнувајќи од селото Бутел границата оди по патот за Скопје, улица 140, 131, Цветан Димов, Борис Кидрич, Јане Сандански, 161, 155 до Гази баба, опфаќајќи ја зградата на Филозофскиот факултет;

77) Изборна околија Скопје град X го опфаќа подрачјето почнувајќи од почетокот на улицата Јане Сандански, границата оди по таа улица и улиците 161 и 155 до Гази баба, а потоа над населбата Ауто команда (опфаќајќи ја и неа) и месноста до патот Скопје—с. Сингелик, потоа по улицата Борис Кидрич (почнувајќи од улицата Јане Сандански), кејот Димитар Влахов и по брегот на левата страна од река Вардар до крајната граница на територијата на град Скопје;

78) Изборна околија Скопска I го опфаќа подрачјето на општините Љубанска и Сингеличка;

79) Изборна околија Скопска II го опфаќа подрачјето на општините: Кучевишка и Бразданска;

80) Изборна околија Скопска III го опфаќа подрачјето на општините: Раштанска, Буковичка и Сарајска;

81) Изборна околија Скопска IV го опфаќа подрачјето на општините: Горчепетровска и Вучидолска;

82) Изборна околија Скопска V го опфаќа подрачјето на општините: Ракотинска, Јаболчишка и Цветовска;

83) Изборна околија Скопска VI го опфаќа подрачјето на општините: Драчевска и Горноколичанска;

84) Изборна околија Скопска VII го опфаќа подрачјето на општините: Петровачка и Зелениковска;

85) Изборна околија Скопска VIII го опфаќа подрачјето на општините: Бунарџиска, Среднокоњарска и Катлановска;

86) Изборна околија Струмичка I го опфаќа подрачјето на Струмичка градска општина;

87) Изборна околија Струмичка II го опфаќа подрачјето на општините: Радовишка, Калаузлиска и Подарешка;

88) Изборна околија Струмичка III го опфаќа подрачјето на општините: Доброшанска, Велушка и Василевска;

89) Изборна околија Струмичка IV го опфаќа подрачјето на општините: Муртинска, Попчевска и Костуринска;

90) Изборна околија Струмичка V го опфаќа подрачјето на општините: Турновска и Босилевска;

91) Изборна околија Струмичка VI го опфаќа подрачјето на општините: Кончевска и Ињевска;

92) Изборна околија Струмичка VII го опфаќа подрачјето на општините: Новоселска и Мокриевска;

93) Изборна околија Тетовска I го опфаќа делот од подрачјето на Тетовска градска општина и тоа улиците Гоце Делчев, сите улици северно од неа и улиците Братство, Иво Рибар Јола и Цетињска и сите улици помеѓу нив како и подрачјето на село Лавце;

94) Изборна околија Тетовска II го опфаќа делот од подрачјето на Тетовска градска општина и тоа: улиците Скопјанска, Топциска, Караорман, Питу Гули, Љуботенска, Вардарска и Охридска и сите улици помеѓу нив како и подрачјето на село Фалише;

95) Изборна околија Тетовска III го опфаќа подрачјето на општините: Долнопалчишка и Милетинска;

96) Изборна околија Тетовска IV го опфаќа подрачјето на општината: Горноседларска;

97) Изборна околија Тетовска V го опфаќа подрачјето на општините: Непроштенска и Шипковска;

98) Изборна околија Тетовска VI го опфаќа подрачјето на општините: Вратничка и Теаречка;

99) Изборна околија Тетовска VII го опфаќа подрачјето на општините: Групчинска, Саракинска и Шемшовечка;

100) Изборна околија Тиквешка I го опфаќа подрачјето на Кавадарска општина;

101) Изборна околија Тиквешка II го опфаќа подрачјето на општините: Дреновска, Росоманска и Бегнишка;

102) Изборна околија Тиквешка III го опфаќа подрачјето на општините: Мрежичка, Крњевска и Демиркаписка;

103) Изборна околија Тиквешка IV го опфаќа подрачјето на општините: Неготинска, Пенелишка и Долнодисанска;

104) Изборна околија Титоввелешка I го опфаќа источниот дел на Титоввелешка градска општина од река Вардар и подрачјето на селата Башино село, Чалошево, Ново село, Горно Оризари и населба Бабуна;

105) Изборна околија Титоввелешка II го опфаќа западниот дел на Титоввелешка градска општина од река Вардар;

106) Изборна околија Титоввелешка III го опфаќа подрачјето на општините: Цумајлиска, Иванковска, Отовичка и Згрополска;

107) Изборна околија Титоввелешка IV го опфаќа подрачјето на општините: Горноврановска, Јаболчишка, Чашка, Раштанска и Војничка;

108) Изборна околија Титоввелешка V го опфаќа подрачјето на општините: Богомилска, Теовска, Изворска и Градска.

Бр. 108

15 септември 1953 година

Скопје

Извршен совет

Секретар, Претседател,

М. Х. Василев с. р. Лазар Колишевски, с. р.

120

На основа член 124 став 4 од Законот за правата и должностите, изборот и отповикувањето на народните пратеници на Народното собрание на Народна Република Македонија, Извршниот совет на Народното собрание на НРМ донесува

ОДЛУКА

ЗА ПОДЕЛБАТА НА ТЕРИТОРИЈАТА НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА ИЗБОРНИ ОКОЛИИ ЗА ИЗБОР НАРОДНИ ПРАТЕНИЦИ НА СОБОРОТ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ НА НАРОДНОТО СОБРАНИЕ НА ИЗБОРИТЕ ШТО ЌЕ СЕ ОДРЖАТ ВО ВРЕМЕТО ОД 23 ДО 28 НОЕМВРИ 1953 ГОДИНА

Територијата на Народна Република Македонија за изборите за народни пратеници на Соборот на производителите на Народното собрание што ќе се одржат во времето од 23 до 28 ноември 1953 година се деле на следните изборни околии:

I. Групата на индустријата, трговијата и занаетчиството

1) Изборна околија Битолска I ги опфаќа стопанските организации од дел на Би-

толската градска општина и тоа: источно од крајот на градот до местата Гургур и Градско Поле; западно од улицата Маршал Тито до хотел „Македонија“; северно од горниот тек на реката Драгор (од мостот Ленски пазар) до местото Градско Поле и јужно од крајот на градот до местото Сива вода, како и од подрачјата на општините: буковска, велушинска, старавинска, кремничка и бачка;

2) Изборна околија Битолска II ги опфаќа стопанските организации од дел на Битолската градска општина и тоа: од исток до машино-тракторската станица и местото Орани бавчи; од запад до местото Ленски пазар, улицата Скопска, Житни пазар и улицата Иван Милутиновиќ до крај; од север до селото Долно Оризари и од југ до реката Драгор узводно до мостот Ленски пазар, како и од подрачјата на општините: демирхисарска, доленска, жванска и лопатичка;

3) Изборна околија Битолска III ги опфаќа стопанските организации од дел на Битолската градска општина и тоа: од исток до мостот Ленски пазар, улицата Скопска, Житни пазар и улицата Иван Милутиновиќ до дулието; од запад до местото Девејани и Германските гробишта; од север до Еврејските гробишта и Баирот и од југ до реката Драгор, од Девејани до мостот Ленски пазар, како и од подрачјата на општините: будаковска, логовардска, маковска и новачка;

4) Изборна околија Битолска IV ги опфаќа стопанските организации од дел на Битолската градска општина и тоа: од исток до местото Ленски пазар, улица Генерал Темпо, Рузвелт и улицата Маршал Тито до крај; од запад до крајот на градот и местото Довлецик; од север до реката Драгор, од Девејани до мостот Ленски пазар; од југ до реката Курделес, од каменит мост на улицата Маршал Тито до Арнаут маало, како и од подрачјата на општините: диховска, кукуречанска, кажанска, иваневска и смилевска;

5) Изборна околија Гевгелиска ги опфаќа стопанските организации од подрачјето на административната околија;

6) Изборна околија Гостиварска I ги опфаќа стопанските организации од подрачјата на општините: гостиварска, бањичка, вруточка, врапчишка, срибиновска, чајланска, чегранска, сенокоска и дебreshка;

7) Изборна околија Гостиварска II ги опфаќа стопанските организации од подрачјата на општините: никифоровска и трничка;

8) Изборна околија Дебарска I ги опфаќа стопанските организации од дел на Дебарската градска општина и тоа: од исток до местото „Тулбе“; од запад до Сува река; од север до Брдо Кодракосати и од југ до улицата Маршал Тито како и од подрачјата на општините: растушка, жировничка и лазарополска;

9) Изборна околија Дебарска II ги опфаќа стопанските организации од дел на Дебарската градска општина и тоа: од исток и север до улицата Маршал Тито; од запад до Сува река и село Селокуќи и од југ до село Коњаре како и од подрачјата на селата Елевци, Рајчица, Бањиште, Кривци, Ане, Спах, Селокуќи, Коњаре и Помово и од општините: манастиречка, косовратска, баланска и коцапишка;

10) Изборна околија Кичевска I ги опфаќа стопанските организации од подрачјата на општините: кичевска, малоцрска, осломејска, јаголдоленска, раштанска, друговска, староечка и орланска;

11) Изборна околија Кичевска II ги опфаќа стопанските организации од подрачјата на општините: зајачка, ижишка, бржданска, изворска, бродска, долномастиречка, модришка, самоковска и растешка;

12) Изборна околија Кочанска I ги опфаќа стопанските организации од подрачјата на општините: кочанска, блатечка, виничка, оризарска, грљанска и зрновска;

13) Изборна околија Кочанска II ги опфаќа стопанските организации од подрачјата на општините: пробиштипска, злетовска, нивичанска, облешевска, чешиновска и полачка;

14) Изборна околија Кривопаланечка ги опфаќа стопанските организации од административната околија;

15) Изборна околија Кумановска I ги опфаќа стопанските организации од дел на Кумановската градска општина што се наоѓа од исток помеѓу селата Тронеѓа и Младо Нагоричани; од запад од улиците Лазар Колишевски, Маршал Тито и плоштад Нова Југославија до градската пошта; од север до улицата Братство и Единство, Црнотравска и од југ до селото Биљановце, како и од подрачјето на селото Проевци;

16) Изборна околија Кумановска II ги опфаќа стопанските организации од дел на Кумановската градска општина што се наоѓа од исток до улица Маршал Тито, плоштадот Нова Југославија и улицата, Црнотравска; од запад до железничката станица и село Бедиње; од север до село Речица и југ до село Режановце;

17) Изборна околија Кумановска III ги опфаќа стопанските организации од подрачјата на општините: кратовска, страцинска, шопско-рударска, павлешенска, арбанашка, бајловска, жегљанска, старонагоричанска, облавечка, клечовска, младонагоричанска, орашачка, романовска, табановска, бедињска, слупчанска, матеечка и думановска;

18) Изборна околија Малешевска ги опфаќа стопанските организации од подрачјето на административната околија;

19) Изборна околија Овчеполска ги опфаќа стопанските организации од подрачјето на административната околија;

20) Изборна околија Охридска I ги опфаќа стопанските организации од подрачјата на општините: струшка, радовишка, дрслаичка, велешка, вевчанска, лабунишка, караорманска и дримколска;

21) Изборна околија Охридска II ги опфаќа стопанските организации од дел на Охридската градска општина што се наоѓа источно од улицата Маршал Тито, како и од подрачјата на општините: галичка и коселска;

22) Изборна околија Охридска III ги опфаќа стопанските организации од дел на Охридската градска општина што се наоѓа западно од улицата Маршал Тито, како и од подрачјата на општините: требенишка, мешеишка, белчишка, издеглавска и сливовска;

23) Изборна околија Преспанска ги опфаќа стопанските организации од подрачјето на административната околија;

24) Изборна околија Прилепска I ги опфаќа стопанските организации од подрачјата на општините: прилепска, витолишка, дуњска, троечка, плетварска, старолаговска, канатларска, дупјачанска и долненска;

25) Изборна околија Прилепска II ги опфаќа стопанските организации од подрачјата на општините: крушевска, долнодивјечка, норовска, дебрешка, костинечка, кривогајтанска, белоцрквенска, тополчанска и малокоњарска;

26) Изборна околија Скопје град I ги опфаќа стопанските организации од делот на подрачјето на град Скопје помеѓу улиците Благој Давков, 29 ноември, Радњанска и Данае Крапчев — Стари;

27) Изборна околија Скопје град II ги опфаќа стопанските организации од делот на подрачјето на град Скопје почнувајќи од станицата Стив Наумов, пионерската пруга, улица Народни фронт, Орце Николов, Раде Кончар, Отон Жупанчиќ, 2296, Партизанска (опфаќајќи ги трите административни згради на Зелениот пазар) преку улица Дебарце и Ленинова до улица Гуро Гаковиќ, по таа улица преку булевард ЈНА, улица Никола Парапунов и Гоце Делчев, плоштадот Маршал Тито, кеј 13 ноември до станицата Стив Наумов;

28) Изборна околија Скопје град III ги опфаќа стопанските организации од делот на подрачјето на град Скопје почнувајќи од улицата 528, по улиците Иван Милутиновиќ, Партизанска, 221, 496, потоа преку улиците Дебарце и Ленинова до улицата Гуро Гаковиќ, по таа улица преку булевард ЈНА, по улиците Никола Парапунов и Гоце Делчев до плоштадот Маршал Тито, оттука по улиците Иво Лола Рибар, Никола Вапцаров, Лазар Колишевски и Кузман Јосифовски — Питу, до железничката линија Скопје—Горче Петров и по таа линија до ложилницата;

29) Изборна околија Скопје град IV ги опфаќа стопанските организации од делот

на подрачјето на град Скопје почнувајќи од улица 450 по Ариф-беговиот јаз до улица 254 по таа улица и подвожњакот на улица Лазар Колишевски, по таа улица и улицата Кузман Јосифовски — Питу до железничката линија Скопје — Ѓорче Петров и по таа линија до ложилницата;

30) Изборна околија Скопје град V ги опфаќа стопанските организации од делот на подрачјето на град Скопје почнувајќи од улица Христо Ботев до улица 11 октомври, по таа улица до плоштадот Маршал Тито, а оттука по улиците Иво Лола Рибар, Никола Вапцаров и Лазар Колишевски до улица Христо Ботев;

31) Изборна околија Скопје град VI ги опфаќа стопанските организации од делот на подрачјето на град Скопје почнувајќи од границата на село Усје по улицата 464 и 11 октомври до плоштадот Маршал Тито, а оттука по кејот 13 ноември преку железничкиот мост на река Вардар, по десниот брег на Вардар до крајната граница на Народниот одбор на град Скопје према село Горно Лисичје;

32) Изборна околија Скопје град VII ги опфаќа стопанските организации од делот на подрачјето на град Скопје почнувајќи од железовата централа (опфаќајќи ги сите згради во кругот на централата) по улиците 87 и Маршал Тито до улица 106 по таа улица и улиците 106а и 111 преку Бит-пазар и улиците 192 и Даме Груев до крајот на улицата Славеј планина;

33) Изборна околија Скопје град VIII ги опфаќа стопанските организации од делот на подрачјето на град Скопје почнувајќи од зграда „Ибни Пајко“ по улица Маршал Тито до улица 106 по таа улица и улиците 106а и 111 преку Бит-пазар по улица Даме Груев по таа улица до улица Цветан Димов по таа улица и улиците 153, 150, 152 до Гази баба, а оттука по улицата Беласица и кејот Димитар Влахов до зградата „Ибни Пајко“;

34) Изборна околија Скопје град IX ги опфаќа стопанските организации од делот на подрачјето на град Скопје почнувајќи од Гази-баба над населбата Ауто-команда по месноста Ракомија до патот с. Синѓелик и од Гази-баба по улицата Беласица преку ниже метално училиште „Лазар Колишевски“ до река Вардар, а од тука по левата обала на Вардар до крајната граница на територијата на Народниот одбор на град Скопје;

35) Изборна околија Скопска I ги опфаќа стопанските организации од подрачјето на општините: буковичка, вучидолска, рашчанска, сарајска, бразданска, кучевишка, љубанска, синѓеличка, бунарчишка, среднокоњарска, катлановска и петровачка;

36) Изборна околија Скопска II ги опфаќа стопанските организации од подрачјето на општините: ѓорчепетровска, горноколичанска, ракотинечка, драчевска, јаболска, гара зелениковска и цветовска;

37) Изборна околија Струмичка I ги опфаќа стопанските организации од подрачјата на општините: босиловска, турновска, новоселска, попчевска, костуринска, муртинска и мокриевска;

38) Изборна околија Струмичка II ги опфаќа стопанските организации од подрачјата на општините: василевска, подарешка, радовишка, калаузлиска, конческа, ињевска, доброшанска и велушка;

39) Изборна околија Тетовска I ги опфаќа стопанските организации од делот на Тетовската градска општина што се наоѓа меѓу улиците Лазар Колишевски и Браќа Миладинови, како и од подрачјата на општините: горноседларска, милетинска, долнопалчишка и од селото Фалише;

40) Изборна околија Тетовска II ги опфаќа стопанските организации од делот на Тетовската градска општина што се наоѓа меѓу улиците Маршал Тито и Топчиска како и од подрачјата на општините: шемшевска, саракиновска и групчинска и од селото Лавце;

41) Изборна околија Тетовска III ги опфаќа стопанските организации од делот на Тетовската градска општина што се наоѓа меѓу улиците Маршал Тито, Тодор Циповски — Мерцан, Братство, Загребска, Беличица, Иво Лола Рибар како и од подрачјата на општините: непроштенска, теарска, врачанска и шипковска;

42) Изборна околија Тиквешка ги опфаќа стопанските организации од подрачјето на административната околија;

43) Изборна околија Титоввелешка I ги опфаќа стопанските организации од делот на Титоввелешката градска општина и тоа месноста Долно Оризари и Превалец, селото Оризари и од подрачјето на општините: богومилска, теовска, изворска, чашка, горноврановска и јаболчишка;

44) Изборна околија Титоввелешка II ги опфаќа стопанските организации од град Титов Велес со селата Башино село, Чалошево и Ново село, како и од подрачјата на општините: војничка, градска, злополска, отовичка, цумајлиска и ивановска;

45) Изборна околија Титоввелешка III ги опфаќа стопанските организации од делот на Титоввелешката градска општина и тоа: месностите Брца, Нови Велес и железничката станица, како и од подрачјето на Раштанска општина.

II. Групата на селското стопанство

1) Изборна околија Битолска I ги опфаќа стопанските организации од подрачјето на општините: долненска, жванска, демирхисарска, смилевска, ивањевска и лопатичка;

2) Изборна околија Битолска II ги опфаќа стопанските организации од подрачјата на општините: бачка, будаковска, велушинска, кременичка, старавинска и маковска;

3) Изборна околија Битолска III ги опфаќа стопанските организации од подрачјата

та на општините: новачка, логовардска, кажанска, диховска и буковска;

4) Изборна околија Гевгелиска ги опфаќа стопанските организации од подрачјето на административната околија;

5) Изборна околија Гостиварска ги опфаќа стопанските организации од подрачјето на административната околија;

6) Изборна околија Дебарска ги опфаќа стопанските организации од подрачјето на административната околија;

7) Изборна околија Кичевска ги опфаќа стопанските организации од подрачјето на административната околија;

8) Изборна околија Кочанска ги опфаќа стопанските организации од подрачјето на административната околија;

9) Изборна околија Кривопалянска ги опфаќа стопанските организации од подрачјето на административната околија;

10) Изборна околија Кумановска I ги опфаќа стопанските организации од подрачјата на општините: арбанашка, бајловска, жегљанска, старонагоричанска, облавечка, младонагоричанска и страцинска;

11) Изборна околија Кумановска II ги опфаќа стопанските организации од подрачјата на општините: думановска, слупчанска, матеечка, бедињска и табановска;

12) Изборна околија Кумановска III ги опфаќа стопанските организации од подрачјата на Кумановската градска општина и општините: кратовска, романовска, клечовска, орешечка, павлешенска и шопскорударска;

13) Изборна околија Малешевска ги опфаќа стопанските организации од подрачјето на административната околија;

14) Изборна околија Овчеполска ги опфаќа стопанските организации од подрачјето на административната околија;

15) Изборна околија Охридска I ги опфаќа стопанските организации од подрачјата на општините: струшка, радовишка, дрслаичка, велештанска, вевчанска, лабуниска, караорманска и дримколска;

16) Изборна околија Охридска II ги опфаќа стопанските организации од подрачјата на Охридската градска општина и на општините: галичка, коселска, требенишка, мешеишка, белчишка, издеглавска и сливовска;

17) Изборна околија Преспанска ги опфаќа стопанските организации од подрачјето на административната околија;

18) Изборна околија Прилепска I ги опфаќа стопанските организации од подрачјата на Прилепската градска општина и на општините: виголишка, дуњска, тројачка, плетварска, старолаговска и канатларска;

19) Изборна околија Прилепска II ги опфаќа стопанските организации од подрачјата на општините: дупјачанска, долненска, костинечка и дебренска;

20) Изборна околија Прилепска III ги опфаќа стопанските организации од подрачјата на општините: тополчанска, белоцрквенска, кривогащанска, малокоњарска, норовска, долнодивјачка и Крушевската градска општина;

21) Изборна околија Скопска I ги опфаќа стопанските организации од подрачјата на Горчепетровската градска општина и на општините: буковичка, вучидолска, рашчанска, сарајска, бразданска, кучевишка и љубанска;

22) Изборна околија Скопје II ги опфаќа стопанските организации од подрачјата на град Скопје и општините: бунариска, катлановска, петровачка, сингеличка, и среднокоњарска;

23) Изборна околија Скопска III ги опфаќа стопанските организации од подрачјето на општините: горноколичанска, гара зелениковска, драчевска, јаболчишка, ракотинечка и цветовска;

24) Изборна околија Струмичка I ги опфаќа стопанските организации од подрачјата на општините: струмичка, попчевска, костуринска, муртинска, мокриевска, новоселска, турновска, и босиловска;

25) Изборна околија Струмичка II ги опфаќа стопанските организации од подрачјата на општините: калаузлиска, василевска, велушка, доброшенска, подарешка, радовишка, ињевска и кончевска;

26) Изборна околија Тетовска I ги опфаќа стопанските организации од подрачјата на Тетовската градска општина и на општините: вратничка, теарска, непроштенска, шемшевска и групчинска;

27) Изборна околија Тетовска II ги опфаќа стопанските организации од подрачјата на општините: горноседларска, милетинска, долнопалчишка, шипковичка и саракиновска;

28) Изборна околија Тиквешка ги опфаќа стопанските организации од подрачјето на административната околија;

29) Изборна околија Титоввелешка ги опфаќа стопанските организации од подрачјата на административната околија.

Бр. 111

15 септември 1953 година

Скопје

Извршен совет

Секретар, Претседател,
М. Х. Василев, ср. Лазар Колишевски ср.

Огласен дел

МАЛИ ОГЛАСИ

Се огласуваат за неважни следните
загубени документи:

ЛИЧНИ КАРТИ

Лична карта рег. бр. 7963, серија бр. 0153303,
издадена од ПВР—Прилеп на Крсте Митров Спа-
сески, ул. „Едвард Кардељ“ бр. 110—Прилеп.

(1855)

Лична карта рег. бр. 10950, серија бр. 0191460,
издадена од ПВР—Прилеп на Симон Јанчев Стан-
ковски, с. Варош—Прилепско.

(1856)

Лична карта рег. бр. 4537, серија, бр. 018547
издадена од ПВР—Прилеп на Ванчо Ристев Ми-
цески, с. Зрзе—Прилепско.

(1857)

Лична карта рег. бр. 2642, издадена од ПВР—
Прилеп на Соколе Митрев Петрески, с. Врбјани—
Прилепско.

(1858)

Лична карта рег. бр. 11373, серија бр. издадена
од ПВР—Прилеп на Глигур Радев Спиркоски, с.
Рилево—Прилепско.

(1859)

Лична карта рег. бр. 474, серија бр. 0304652,
издадена од ПВР—Штип на Трајчо Герасим Кузев,
с. Дол. Трогерци—Овчеполско.

(1860)

Лична карта рег. бр. 18361, серија бр. 0651174,
издадена од ПВР—Куманово на Азем Ш. Руши-
товски, ул. „Средорек“ бр. 103—Куманово.

(1861)

Лична карта рег. бр. 22, серија бр. 079892,
издадена од ПВР—Кичево на Киро Василев Чо-
ровски, ул. „Ст. Божиновски“, бр. 29—Кичево.

(1862)

Лична карта рег. бр. 9514, серија „Р“ 0754035,
издадена од ПВР—Кичево на Трајче Ванčov Ту-
таковски, с. Козица—Кичевско.

(1863)

Лична карта рег. бр. 13834, серија бр. 0674457,
издадена од ПВР—Тетово на Азби Зекир Амзали,
с. Шипковица—Тетовско.

(1864)

Лична карта рег. бр. 19215, серија бр. 0663064,
издадена од ПВР—Тетово на Асат Сабип Авзии, с.
Ново Село—Тетовско.

(1865)

Лична карта рег. бр. 3098, издадена од ПВР—
Радовиш на Усеин Лиманов Османов, с. Оровица-
Струмичко.

(1866)

Лична карта рег. бр. 9691, серија бр. 0214405,
издадена од ПВР—Охрид на Бари Рифат Муста-
фа, ул. „В. Али Риза“ бр. 17—Охрид.

(1867)

Лична карта рег. бр. 50088, серија бр. 0035854,
издадена од УВР на ГНО—Скопје на Халит Нев-
зат Едип, ул. „374“ бр. 15-а—Скопје.

(1868)

Лична карта рег. бр. 236133, серија бр. 227522,
издадена од СВР—Белград на Војана Стеван (Не-
шковиќ) Павер, ул. „557“ бр. 41/18—Скопје.

(1869)

Лична карта рег. бр. 9388, серија бр. 0064398,
издадена од ПВР—Кр. Паланка на Родна Борисо-
ва Апостолова, Кр. Паланка.

(1870)

Лична карта рег. бр. 2477, серија бр. 088957,
издадена од УВР на ГНО—Скопје на Лазо Ѓорѓи
Шоковски, ул. „23“ бр. 39—Скопје.

(1871)

Лична карта рег. бр. 24371, серија бр. 0071514,
издадена од УВР на ГНО—Скопје на Благоја Ан-
дреја Органчиевски, ул. „Л. Комсомол“ бр. 21
Скопје.

(1872)

Лична карта рег. бр. 3516, серија бр. 089908,
издадена од УВР на ГНО—Скопје на Султана Ни-
кола Сетинова, с. Трубарово—Скопско.

(1873)

Лична карта рег. бр. 75386, серија бр. 0068029,
издадена од УВР на ГНО—Скопје на Благоуна Крсте
Јованова Павкола, ул. „164“ бр. 50-а—Скопје.

(1874)

Лична карта рег. бр. 75477, серија бр. 0051520,
издадена од УВР на ГНО—Скопје на Трајко Илија
Павков, ул. „164“ бр. 50-а—Скопје.

(1875)

Лична карта рег. бр. 8964, серија бр. 0012905,
издадена од УВР на ГНО—Скопје на Нада Коста
(Андреевиќ) Миланка, ул. „Орце Николов“ бр.
83-а—Скопје.

(1876)

Лична карта рег. бр. 62211, серија бр. 0066907,
издадена од УВР на ГНО—Скопје на Махмут Мех-
мед Демир, ул. „157“ бр. 15—Скопје.

(1877)

Лична карта рег. бр. 53280, серија бр. 0037598,
издадена од УВР на ГНО—Скопје на Зекир Рама-
дан Незир, ул. „129“ бр. 8—Скопје.

(1878)

Лична карта рег. бр. 77899, серија бр. 0057478,
издадена од УВР на ГНО—Скопје на Јусуф Исмаил
Мамудов, ул. „156“ бр. 7—Скопје.

(1879)

Лична карта рег. бр. 56850, серија бр. 0042173,
издадена од УВР на ГНО—Скопје на Амбје Зеки-
рова Цавид Амида, ул. „118“ бр. 127—Скопје.

(1880)

Лична карта рег. бр. 18541, серија бр. 0039866,
издадена од УВР на ГНО—Скопје на Милутин
Здравко Котик, ул. „256“ бр. 4—Скопје.

(1881)

Лична карта рег. бр. 61408, серија бр. 0050256,
издадена од УВР на ГНО—Скопје на Доста Ма-
насије (Момирова) Костовска, ул. „155“ бр. 74—
Скопје.

(1882)

Лична карта рег. бр. 56012, серија бр. 0037299,
издадена од УВР на ГНО—Скопје на Велче Тоде
Кузманов, ул. „82“ бр. 26—Скопје.

(1883)

Лична карта рег. бр. 78490, серија бр. 0055185,
издадена од УВР на ГНО—Скопје на Марица Геор-
ѓи Божинова Иванова, ул. „Јане Сандански“ бр. 27
Скопје.

(1884)

Лична карта рег. бр. 6628, серија бр. 0016093,
издадена од УВР на ГНО—Скопје на Петре Деспот
Лукановски, ул. „Иван Милутиновиќ“ бр. 46—
Скопје.

(1885)

Лична карта рег. бр. 3, серија бр. 073694, из-
дадена од УВР на ОНО—Скопје на Љуша Махмуд
Казим, ул. „Прохор Пчински“ бр. 4—Скопје.

(1886)

Лична карта рег. бр. 56193, серија бр. 0042804,
издадена од УВР на ГНО—Скопје на Ибраим Ре-
цеп Умер, ул. „118“ бр. 193—Скопје.

(1887)

Лична карта рег. бр. 17440, серија бр. 0018726,
издадена од ПВР на ГНО—Скопје на Саво Милан
Трајковиќ, с. Маџари—Скопско.

(1888)

Лична карта рег. бр. 5983, серија бр. 0531544,
издадена од УВР на ГНО—Скопје Милица Јаков
(Љубичиќ) Косановиќ, ул. „256“ бр. 10—Скопје.

(1889)

Лична карта рег. бр. 84338, серија бр. 60541, издадена од УВР на ГНО—Скопје Барија Рустем Демир Исмаилова, ул. „135“ бр. 152—Скопје. (1890)

Лична карта рег. бр. 104, серија, бр. 086495, издадена од УВР на ГНО—Скопје на Симо Сотиров Бранчевски, ул. „110“ бр. 56—Скопје. (1891)

Лична карта рег. бр. 957, серија бр. 087712, издадена од УВР на ГНО—Скопје на Вангелија Ѓорѓи Суваријева, ул. „Максим Горки“ бр. 41—Скопје. (1892)

Лична карта рег. бр. 3078, серија бр. 0727115, издадена од ПВР на ОНО Брод на Јелисавета Филипова Блажеска, с. Света Рора-Кичевско. (1585)

Лична карта рег. бр. 4045, серија бр. 0700550, издадена од ПВР на ОНО Гостивар на Јеростија Сандрев Тодоровски, с. Печково—Гостиварско. (1586)

РЕГИСТРАЦИИ НА ЗАНАЕТЧИСКИ ДУКАНИ И РАБОТИЛНИЦИ

На основа дозволата од Поверенството за финансии на ГНО—Куманово бр. 1870/51 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 107, рег. бр. 107, занаетчискиот дуќан под фирма: Казанџија Глигор Михајлов Пуревски, со седиште во Куманово, ул. „Иво Рибар Лола“ бр. 12.

Предмет на работата на дуќанот е: казанџиски изработки и услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Глигор Михајлов Пуревски. (276)

На основа дозволата од Поверенството за финансии на ГНО—Куманово бр. 1841/51 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 94, рег. бр. 94, занаетчискиот дуќан под фирма: Автомеханичар Ефрем Николов Спиридоновски, со седиште во Куманово, ул. „Трст“ бр. 18.

Предмет на работата на дуќанот е: автомеханичарски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Ефрем Николов Спиридоновски. (277)

На основа дозволата од Советот за стопанство на НО на Градската општина—Прилеп бр. 20472/53 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 135, рег. бр. 135, занаетчискиот дуќан под фирма: Тенекеџија Димитрија Т. Спирковски, ул. „Илка Присаганка“ 3.

Предмет на работата на дуќанот е: тенекеџиски производи и услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Димитрија Спирковски. (278)

На основа дозволата од Советот за стопанство на НО на Градската општина—Прилеп бр. 14836/52 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 134, рег. бр. 134, занаетчискиот дуќан под Фирма: Јажар Миле Христов Икономовски, со седиште во Прилеп, ул. „Л. Колишевски“ бр. 8.

Предмет на работата на дуќанот е: јажарски производи.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Миле Христо Икономовски. (279)

На основа дозволата од Поверенството за финансии на ГНО—Куманово бр. 2196/51 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 258, рег. бр. 258, занаетчискиот дуќан под фирма: Фотограф Ѓорѓи Стојменов Митевски, со седиште во Куманово, ул. „Н. Југославија“ бр. 31.

Предмет на работата на дуќанот е: фотографски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Ѓорѓи Стојменов Митевски. (275)

На основа дозволата од НО на Охридска околија бр. 5280 од 24-II-1953 год. е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 176, рег. бр. 176, занаетчискиот дуќан под фирма: Воденичар на СРЗ „Илија Дојчин“, со седиште во село Г. Средорече.

Предмет на работата на дуќанот е: воденичарски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува раководителот Амиш Шерафедин. (259)

На основа дозволата од НО на Охридска околија бр. 15173 од 12-II-1953 год. е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 169, рег. бр. 169, занаетчискиот дуќан под фирма: Кондураџија Александар Ристов Милевски, со седиште во Струга.

Предмет на работата на дуќанот е: кондураџиски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Александар Ристов Милевски. (246)

На основа дозволата од НО на Охридска околија бр. 6365 од 10-III-1953 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 180, рег. бр. 180, занаетчискиот дуќан под фирма: Воденица на СРЗ „Илинден“, со седиште во село Волино.

Предмет на работата на дуќанот е: воденичарски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува раководителот Атанас Г. Кожевски. (251)

На основа дозволата од НО на Охридска околија бр. 6364 од 10-III-1953 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 181, рег. бр. 181, занаетчискиот дуќан под фирма: Воденица на СРЗ „Илинден“, со седиште во с. Волино.

Предмет на работата на дуќанот е: воденичарски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува раководителот Лазар Р. Короскоски. (252)

На основа дозволата од НО на Охридска околија бр. 5156 од 21-II-1953 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 175, рег. бр. 175, занаетчискиот дуќан под фирма: Воденица на СРЗ „Вотун“ со седиште во село Вотун.

Предмет на работата на дуќанот е: воденичарски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува раководителот Ангеле Нически. (253)

На основа дозволата од НО на Охридска околија бр. 4996 од 27-II-1953 год. е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници

на страна 177, рег. бр. 177, занаетчискиот дуќан под фирма: Ковач Мите Ангелов Петровски, со седиште во село Годивје.

Предмет на работата на дуќанот е: ковачки услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Мите Ангелов Петровски. (254)

На основа дозволата од Градскиот народен одбор—Битола бр. 29155/51 год. е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 667, рег. бр. 1, занаетчискиот дуќан под фирма: Фотограф Михаил Иванов Зеговски, со седиште во Битола, ул. „Маршал Тито“ бр. 126.

Предмет на работата на дуќанот е: фотографски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Михаил Иванов Зеговски. (250)

На основа дозволата од НО на Титоввелешка околија бр. 4877 од 13-V-1953 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 59, рег. бр. 59, занаетчискиот дуќан под фирма: Зидар Шабан Осман Чапаровски, со седиште во с. Мелница.

Предмет на работата на дуќанот е: зидарски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Шабан Осман Чапаровски. (320)

На основа дозволата од НО на Титоввелешка околија бр. 4989 од 18-V-1953 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 60, рег. бр. 60, занаетчискиот дуќан под фирма: зидар Кадрија Асанов Муцовски, со седиште во с. Горно Врановци.

Предмет на работата на дуќанот е: зидарски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Кадрија Асанов Муцовски. (321)

На основа дозволата од НО на Гостиварска околија бр. 4851/1953 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 48, рег. бр. 321, занаетчискиот дуќан под фирма: Ковач Ариф Салиов Исеини, со седиште во с. Градец.

Предмет на работата на дуќанот е: ковачки услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Ариф Салиов Исеини. (316)

На основа дозволата од НО на Гостиварска околија бр. 5468/1953 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 48, рег. бр. 325, занаетчискиот дуќан под фирма: Табак Даут Рамаданов Врсекола, со седиште во Гостивар, ул. „Лазар Колишевски“ бр. 70.

Предмет на работата на дуќанот е: обработка на кожи.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Даут Рамаданов Врсекола.

На основа дозволата од НО на Гостиварска околија бр. 5017/1953 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 48, рег. бр. 323, занаетчискиот дуќан под фирма: Грнчар Божидар Костадина Кирик, со седиште во Гостивар, ул. „Тоде Богдановски“ бр. 58.

Предмет на работата на дуќанот е: грнчарски производи.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Божидар Костадина Кирик. (318)

На основа дозволата од Советот за стопанство на НО на Битолска околија бр. 5741 од 1-IV-1953 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 163, рег. бр. 163, занаетчискиот дуќан под фирма: Зидар Мите Петров Десковски, со седиште во с. Сопотница.

Предмет на работата на дуќанот е: зидарски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Мито Петров Десковски. (291)

На основа дозволата од НО на Овчеполска околија бр. 7094/1953 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 4, рег. бр. 4, занаетчискиот дуќан под фирма: Бербер Ташо Георгиев Бинов, со седиште во с. Три Чешми.

Предмет на работата на дуќанот е: берберски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Ташо Георгиев Бинов.

СОДРЖИНА

	Страна
115. Одлука за избирање и разрешување судии на Врховниот суд на Народна Република Македонија — — — —	285
116. Одлука за разрешување член на Извршниот совет на Народното собрание на Народна Република Македонија —	285
117. Одлука за распишување избори за народни пратеници на Народното собрание на Народна Република Македонија	285
118. Одлука за одредување вкупниот број на народните пратеници на Републичкиот собор и Соборот на производителите на Народното собрание на Народна Република Македонија и за утврдување бројот на Народните пратеници на Соборот на производителите што избира во секоја производителна група	286
119. Одлука за поделбата на територијата на Народна Република Македонија на изборни околии за избор Народни пратеници на Републичкиот собор на изборите распишани за 22 ноември 1953 год.	286
120. Одлука за поделбата на територијата на Народна Република Македонија на изборни околии за избор народни пратеници на Соборот на производителите на Народното собрание на изборите што ќе се одржат во времето од 23 до 28 ноември 1953 година — — — —	290